

## Како до поголема реализација на мерките предвидени во Стратегијата за соработка на владата со граѓанското општество?

На 22 мај 2015 г. МЦМС одржа работилницата за спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор за периодот јуни 2012 – декември 2014.

За предизвиците во досегашниот стратешки пристап на Владата зборуваше Емина Нурединоска. Таа се осврна на значењето од постоење на Стратегијата и на потребата од континуирано следење на нејзиното спроведувањето.

Симона Огненовска, авторка на документот за јавни политики го претстави напредокот во реализацијата на мерките предвидени во Стратегијата. „Различен е степенот на реализација по мерки“, рече Огненовска, „особено ниска е реализацијата на клучните мерки за развој и одржливост на граѓанското општество“, рече таа и додаде дека половина (48%) од предвидените мерки не бележат напредок. „Одличен напредок бележат 10% од мерките, значителен напредок е постигнат кај 13% нив, а кај 13% има делумен напредок“, рече Огненовска и додаде дека мал напредок се забележува кај 12% од мерките. Само две мерки се во целост реализирани.

Одделението за соработка со НВО и Министерството за труд и социјална политика се издвојуваат како носители на мерки, по бројот на реализирани активности во рамки на акцискиот план.

Работилницата овозможи запознавање и комуникација меѓу 35 претставници на органите на државната управа и граѓанските организации. Тие заедно ги дискутираа чекорите за можна идна соработка за надминување на предизвиците кои го ограничуваат спроведувањето на дел од активностите по приоритетни области идентификувани во Стратегијата.

Работилницата се спроведе во рамки на проектот „Аки (Acquis) на балканското граѓанско општество: Јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“. Проектот е спроведен од БЦСДН и членките на БЦСДН, во партнерство со ЕЦНЛ и ЕННА, а финансиски поддржан од ЕУ.

## Промоција на првите грантисти и најава за новите грантови на Цивика мобилитас

Цивика мобилитас, на 5 мај 2015 година ги промовираше првите 16 грантисти во новата фаза на програмата. Добитници на институционални грантови се: Полио плус; Првата детска амбасада во светот Меѓаши; Хелтгрупер самит; Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар; Здружението за социјална правда Левичарско движење Солидарност; Здружението ИЗБОР – Струмица; Здружението на новинарите на Македонија; Асоцијацијата за демократска иницијатива - Гостивар;; Центарот за граѓански комуникации; Мултиетничкото здружение „Флоренс Најтингел“ - Куманово; Организацијата на жени на општина Свети Николе; Фондацијата за развој на локалната заедница Штип; Здружението за заштита на животни АНИМА МУНДИ; ЦИВИЛ – Центар за слобода; КХАМ Делчево и Центарот за развој на заедницата Кичево.



Добитниците на првите институционални грантови на Цивика мобилитас

Првите институционални грантови имаат вкупен буџет од околу 77 милиони денари и наменети се за поддршка на процесот на институционален развој и организациско јакнење на избраните организации. Нивното зајакнување треба да ги направи поактивни во ангажирањето за постигнување општествени промени во Македонија, за што се залага Цивика мобилитас.

На грантистите им честиташе Амбасадорот на Швајцарија во Македонија, неговата екселенција Стефано Лазарото. Тој меѓу другото истакна дека со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, во последните пет години биле поддржани 70 граѓански организации. „Од овој проект очекуваме многу и му даваме големо значење“, рече Лазарото.

По промовирањето на првите грантисти се одржа информативна сесија за акциските грантови за кои повикот веќе е во тек, а беа најавени и повикот за мали грантови за локални општествени акции и повикот за ад-хок грантови.

Присутните особено се интересираа за акциските грантови на Цивика мобилитас кои ги поддржуваат граѓанските организации кои сакаат да ги промовираат нивните принципи и активности кои вклучуваат градење на нивните конституенти, јакнење на релацијата на граѓаните и граѓанските организации, заедниците и пошироката јавност, подигнување на свеста за приоритетите на ГО и на Цивика мобилитас. Проектите што ќе бидат поддржани со овие грантови можат да траат од 12 до 24 месеци, а расположивиот износ за повикот е 25 милиони денари, односно од еден до 1,8 милиони денари по грант.

Новата фаза на Цивика Мобилитас која ќе обезбеди поддршка за граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество во следните четири години започна во октомври минатата година. Буџетот на програмата изнесува околу осум милиони швајцарски франци кои се донација на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).

## Почнуваат Регионалните форуми на Цивика мобилитас

Под мотото „Твој простор, твој глас“, од 10 јуни оваа година, започнуваат Регионалните форуми за соработка на програмата Цивика мобилитас. Првиот од вкупно осумте форуми ќе се организира во Куманово, во Домот на културата „Трајко Прокопиев“.

Присутните претставници на граѓански организации или други заинтересирани граѓани ќе имаат можност да споделат искуства за ефективна соработка за општествена промена. Покрај добрите практики од Европа и од Македонија, ќе се споделат и искуствата на локалните граѓански организации. Во „отворен простор“ учесниците ќе може да ги изберат приоритетните области и да работат заедно на идентификување теми.

Форуми ќе бидат отворени за сите граѓански организации и индивидуални активисти во регионот кои ги спо-

делуваат вредностите и целите на Цивика мобилитас и кои се посветени на соработката со другите чинители за постигнување на општествени промени.

Сите заинтересирани за учество на форумите можат да се пријават и да предложат теми за дискусија преку пополнување на онлајн формуларот <http://goo.gl/forms/yDl6biqx06>.

По Куманово, регионални форуми ќе се одржат во Шуто Оризари, на 23 јуни, во Охрид на 25 јуни и во Гостивар на 14 јули 2015 година. Во септември и октомври домаќини на регионалните форуми ќе бидат: Радовиш, Штип, Свети Николе и Крушево. Точните датуми и локациите на одржување на форумите ќе бидат дополнително објавени на веб страната на Цивика мобилитас.



## МЦМС на Саем за партнерства во Виена

Од 4 до 6 мај 2015 г. во Виена, Австрија се одржа петтиот Саем за партнерства во организација на проектот ТРИАЛОГ. МЦМС на Саемот го претстави Симона Огненовска.



На Саемот учествуваа граѓански организации кои делуваат на локално, организации кои работат на глобално ниво и донатори. Тие можеа меѓусебе да разменат информации за донаторските стратегии и за потребите на граѓанското општество во локален контекст. Една од целите на Саемот беше да се иницираат партнерства, да се поттикне соработка, да се овозможи учење и размена на меѓународно ниво за подготвка на заеднички проекти.

Во фокусот беа и активностите за подигнување на свесноста и образованието за развојна соработка, како и дискусии и развој на партнерства за проекти кои ги третираат прашањата на социјална правда, човекови права, глобално граѓанство, демократија, развој и одржливост на граѓанските организации.



Симона Огненовска ја презентираше работата на МЦМС пред повеќе од 100 учесници на Саемот. Таа учествуваше и во работните групи каде се истражуваше можноста локалните предизвици во јакнењето на капацитетите на граѓанските организации да се преточат во акции на меѓународно ниво и да се обезбеди нивна одржливост.

## Платформата за борба против корупцијата побара од Јавниот обвинител повеќе информации

По упатениот јавен повик (25 март 2015 година) до сите надлежни институции во рок од 30 дена да постапат по наводните злоупотреби, незаконито постапување, корупција и нарушување на човековите права кои се наведуваат во објавените телефонски комуникации, Платформата за борба против корупцијата, испрати барање до Јавниот обвинител на Република Македонија, г. Марко Зврлевски во кое побара да ја информира јавноста за неколку прашања:

- Дали е формиран тим на истражители и дали Обвинителството располага со соодветните капацитети за спроведување на потребните истраги?
- Колку и какви дејствија досега (заклучно со 14 мај, 2015 г.) се преземени?
- Дали институциите од кои се бараат информации соработуваат?

Во Платформата сметаат дека Обвинителството е должно (ставот 1 од членот 8 од Законот за Јавно обвинителство) да ја информира јавноста за одделни случаи по кои постапува, особено ако тие предизвикуваат општ интерес и се за заштита од криминални или други противзаконски дејствија.

„Убедени сме дека овие информации се од општ карактер и нема да наштетат на текот на истрагата, туку ќе придонесат кон зголемена доверба на јавноста во функционирањето, посветеноста и ефикасноста на институциите“, се вели во барањето до Јавниот обвинител.

Во јавниот повик од 25 март 2015 година, Платформата на граѓански организации за борба против корупција, укажа на потребата содржината на снимките да биде посебно и внимателно испитана, затоа што разговорите укажуваат на можни незаконски активности, односно содржината сугерира постоење на корупција, вклучително и масовна злоупотреба на службената положба, што се казниви дејствија за кои се гони по службена должност.



Од прес-конференцијата на Платформата за борба против корупција

Платформата е поддржана со Програмата на УСАИД за антикорупција што ја спроведува МЦМС во партнерство со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Транспарентност Македонија (ТМ) и Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ).

## Граѓанските организации и вршењето економски активности

МЦМС го издаде прирачникот за економски активности „Вршење дејност од граѓанска организација“ што е подготвен како одговор на промените кои настанаа во правната рамка од последното издавање на прирачникот, како и заради големиот интерес на граѓанските организации за ваква литература.

Прирачникот им е наменет на граѓанските организации кои се занимаваат или пак сакаат да започнат да се занимаваат со економски активности. Тој дава одговор на триесетина клучни прашања поврзани со вршењето дејност со која се остваруваат приходи за граѓанските организации. Поделен е на три дела во кои се разработува оваа тематика и тоа: општи прашања; видови дејност со која се остварува добивка; и, добивката, оданочувањето и сметководството кај граѓанските организации.

Целта на прирачникот е да ги појасни можностите за вршење економски активности и други прашања поврзани со нив и поттикнување на граѓанските организации да се занимаваат со економски активности за да обезбедат одржливост на тој начин. Преку прирачникот, граѓанските организации ќе ја запознаат законската рамка на вршењето дејност со акцент на граѓански организации,



а ќе се запознаат и генерално со опкружувањето на деловните активности во Република Македонија.

Првата публикација на темата „Економски активности на граѓанските организации - компаративен преглед“ беше издадена во 2007 година, од страна на МЦМС, заедно со Европскиот центар за непрофитно право (ЕЦНЛ) и Меѓународниот центар за непрофитно право (ИЦНЛ), а поддржана од Европската Унија. Во 2013 г.

МЦМС го подготви прирачникот „Економски активности: Вршење дејност од граѓанска организација“ во 2013 година во рамките на проектот „Овозможувачка правна рамка“. Проектот беше спроведен од МЦМС во партнерство со ЕЦНЛ, поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) и Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (СИДА).

Ажурирањето и публикувањето на овој прирачник е изготвено со финансиска поддршка на Европската Унија во рамките на проектот „Аки (Acquis) на Балканското граѓанско општество – Јакнење на потенцијалот и капацитетите на ГО за застапување и лобирање“.